

Врз основа на членовите 43,44 и 44-а од Статутот на Технокомерц АД Скопје и членовите 384,387 и 388-а,од Законот за трговски друштва, а согласно Одлуката за свикување на Годишно собрание на акционери бр.02- 506/2 од 21.05.2019 Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК

до акционерите за учество на Годишно собрание на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје

Седницата на Собранието ќе се одржи на 26.06.2019г со почеток во 14 часот, во деловните простории на друштвото на Бул. 8 Септември бр.42-Скопје, а ќе работи со следниот дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

I процедурален дел :

1. Избор на бројачи на гласови и записничар.
2. Избор на претседавач на Собранието

II работен дел

1. Донесување на Одлука за усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишн Извештај за работа на друштвото.
2. Донесување на Одлука за усвојување на Единечни ревидирани финасински извештаи
3. Донесување на Одлука за распоредување на добивката.
4. Донесување на Одлука за одобрување на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори за 2018г.
5. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор за 2019г
6. Донесување Одлука за усвојување на менаџерски договори.

СЕ ПОВИКУВААТ АКЦИОНЕРИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС ВО СОБРАНИЕТО ДА УЧЕСТВУВААТ ВО РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Акционерите се должни своето учество да го пријават најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се доставуваат до *Tehnokomerc AD* Скопје – правна служба или по електронски пат на: www.tehno.com.mk

Секој акционер може да овласти полномошник со писмено полномошно за учество на Собранието, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото: www.tehno.com.mk

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна во рок од 8 (осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања можат да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото: www.tehno.com.mk

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва. Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од гласовите на сите присутни или претставени акционери. Гласањето е јавно.

Материјалите за собранието на Друштвото, како и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во Сметководно-финансовиот сектор и на официјалната интернет страница на Друштвото www.tehnokomerc.com.mk

ТЕХНОКОМЕРЦ АД СКОПЈЕ
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ